

ОГЛАС

Магационер и/или Помошник Магационер

ЗА НАС

Ние уредуваме, реновираме, дизајнираме и испорачуваме целосно корисничко искуство за клиенти со невидени технологии и дизајни од светски брендови. KC HOME е модерен концепт кој нуди разновидни производи и услуги, вклучувајќи керамика, санитарија, кади и туш кабини, текстил и слични производи. Со докажано 30 годишно искуство и со посветен тим, KC HOME by Kaleceramica обезбедува иновативна атмосфера овозможувајќи професионален развој.

НУДИМЕ

Создавање амбиенти со современи дизајни, технологии и архитектура. Конкурентна плата врз основа на вашите вештини и искуства, како и бонус план. По платената пробна работа, следи долгорочен договор.

ОЧЕКУВАМЕ

Амбициозни, сериозни и вешти вработени. Следење на сите политики и процедури на корпорацијата. Одржување на доверливоста на сопственичките информации, заштита на имотот на корпорацијата. Очекување на клиентите според стандардите на компанијата. Наоѓање решение и одговори на потребите на клиентите. Комуницирање со другите користејќи јасен и професионален јазик, користејќи соодветен бонтон. Вашиот личен изглед треба да биде чист и професионален. Одржување позитивни работни односи со другите; тим за поддршка за постигнување заеднички цели. Вршење обврски и работни должности како што се барани од супервизорите.

Оддел: Логистика

Локација: Визбегово

ОДГОВОРНОСТ И СТРУЧНОСТ ЗА ПОЗИЦИЈАТА

Висок степен на одговорност и целосна посветеност на работата. Организирање и одржување на магацински простори за складирање. Лоцирање залихи во систем. Известување на проблеми и грешки. Дистрибуција на нарачките во наведена дестинација и обезбедување навремена испорака. Прием, контрола и складирање во магацин. Одлично познавање на производите во магацин. Комуникација со вработените во продажба и дистрибуција околу навремено и соодветно спремање на нарачките за испорака. Поднесување извештај за интерната динамика. Тековно одржување на магацинот и работните алатки на високо ниво.

АПЛИЦИРАЊЕ

Аплицирањето треба да биде со наслов "Магационер и/или Помошник Магационер - (Име и Презиме на Кандидатот)". Треба да наведете одговор на прашањето: "Зошто аплицирате во оваа област, и зошто мислите дека вие треба да се квалификувате?". Доставување на CV треба да се изврши преку електронска форма на таил: careers@kcgroup.mk или на <https://kchome.mk/kariera/>

Ве молиме испратете професионална биографија најдоцна до 31.10.2022 година. Само избраните кандидати ќе бидат контактирани.

Приклучи се на нашата мултикултурна екипа и биди дел од светскиот концепт.